

**Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот
„ВИНСКИ, АПИ И ЕКО ТУРИЗАМ ВО НЕГОТИНО И ОКОЛИНАТА”**

Проектот „ВИНСКИ, АПИ И ЕКО ТУРИЗАМ ВО НЕГОТИНО И ОКОЛИНАТА” во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност” поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светска Банка и спроведуван од Кабинет за Заменик Претседател на Владата задолжен за Економски Прашања - КЗПВЕП, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите” изготви проект „ВИНСКИ, АПИ И ЕКО ТУРИЗАМ ВО НЕГОТИНО И ОКОЛИНАТА”. Главната цел на проектот е унапредување на туристичкиот потенцијал на Општина Неготино преку зголемување на привлечноста на општина Неготино како туристичка дестинација и унапредување на локацијата, да ја зголеми економската активност, да го подржи растот и развојот на туристичкиот сектор преку креиран сет на активности за искористување на постојни атрактивности со инфраструктурна и содржинска надоградба во една комплетна туристичка понуда.

Општина Неготино во рамките на апликацијата, подготви **Список за проверка на План за управување со животната средина за проектот „ВИНСКИ, АПИ И ЕКО ТУРИЗАМ ВО НЕГОТИНО И ОКОЛИНАТА”** со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности за реконструкција и адаптација на старата училишна зграда во модерен Апи центар. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.

Електронската верзија од Планот за управување со животна средина за проектите достапна на:

Проектна канцеларија www.lrcp.mk

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ: www.tourismmacedonia.gov.mk

Печатена верзија од Планот за управување со животна средина е достапна на следните локации:

1. Единица за спроведување на проектот (ЕСП)
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)
Адреса: Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје
Телефон: 02 32 53 818
Експерт за животна средина: Љубомир Петковски
Е-маил: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk
2. Општина Неготино
Адреса: Ацо Аци Илов бр. 2
Телефон: 043/361045
Одговорно лице: МА Лолита Ристова
Е-маил: loli_ristova@yahoo.com

Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените мерки од Список за проверка на Планот за управување со животната средина доставете го до

назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14 дена по денот на објавување на
Список за проверка на Планот за управување со животната средина
(дата на објава:15.01.2019).

Ве молиме Вашите коментари за подобрување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина за проектот „ВИНСКИ, АПИ И ЕКО ТУРИЗАМ ВО НЕГОТИНО И ОКОЛИНАТА” да ги доставите на наведените е-маил адреси или во Општина Неготино и/или Проектот за локална и регионална конкурентност.

Однапред Ви благодариме

Референтен број: _____
(се потполнува од страна на проектот)

Потпис

Дата